

Врз основа на член 13 став (14) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16) и член 16 став (1) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/17), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 24 март 2022 година, донесе

## **РЕШЕНИЕ**

**за започнување на постапка за донесување на регулаторна тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП КОМУНАЛЕЦ Кичево за 2022 и 2023 година од за регулиран период 2021 – 2023 година**

1. Да се започне постапка за донесување на регулаторна тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП КОМУНАЛЕЦ Кичево за 2022 и 2023 година од регулиран период 2021 – 2023 година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

## **Образложение**

ЈП КОМУНАЛЕЦ Кичево постапи согласно член 11 од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16), член 9 од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга и член 24 од Методологијата за определување на тарифите за водна услуга („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/17 и 172/18) и до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги) поднесе барање за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води со предлог тарифа за регулиран период 2021 - 2023 година.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги донесе Решение за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП КОМУНАЛЕЦ Кичево за регулиран период 2021- 2023 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.192/20).

Управниот одбор на ЈП КОМУНАЛЕЦ Кичево донесе Одлука за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП КОМУНАЛЕЦ Кичево за регулиран период 2021 – 2023 година бр.02-2085/5 од 2 ноември 2020 година. Советот на Општина Кичево не донесе Одлука за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП КОМУНАЛЕЦ Кичево за регулиран период 2021 – 2023 година.

Со оглед на тоа што не е дадена согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП КОМУНАЛЕЦ Кичево за регулиран период 2021 – 2023 година од Советот на Општина Кичево, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги постапи согласно член 13 став (14) од Законот за утврдување на цени на водните услуги и член 16 став (1) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на

регулаторна тарифа за водна услуга и одлучи како во диспозитивот на ова решение.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова решение, незадоволната страна има право да поднесе тужба пред Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението.

**УП1 бр. 08-75/22  
24 март 2022 година  
Скопје**

**Претседател на Регулаторна комисија за  
енергетика и водни услуги на  
Република Северна Македонија**

**Марко Бислимоски**